

Според познавачите на Бранко, со проверените луѓе, кои во негово време беа министри, па и премиер, треба уште сега да се подготвува теренот за претседателските избори, бидејќи рејтингот за еден претседател му е очајнички мал. Згора на тоа, ниту на неговата матична партија не ѝ цветаат рози, затоа што СДСМ, од постоењето до денес, во моментот има најнизок рејтинг, помалку од десет отсто, и засега нема надеж да се опорави, иако на претседателот малку му се крена рејтингот, но сепак тој е далеку од нивото за еден шеф на држава.



КАКО ЌЕ ИГРА "ВИСТИНСКАТА" СТРАНА?

БРАНКО ГИ МОБИ СТАРИТЕ ФРЕН



Пишува: Венцо ДОНЕВ

Нешто се случува во Кабинетот на Бранко Црвенковски. Раздвиженоста е сè поголема, покрај анонимните советници, неговиот Кабинет сè повеќе е посетен и од искусни стари кадри. По неговата најава дека е можно да не се кандидира на претседателските избори во 2009 година, пред сè, поради нискиот рејтинг, најверојатно е дека се разработуваат и нови варијанти.

Во неговиот Кабинет сè почесто можат да се забележат Гунер Исмаил, Сашо Ордановски, Јане Миљовски, Владо Милчин; потоа бизнисмените Хари Костов, Михајло Михајловски, Благоја Механџиски и други. Треба да се истакне дека од неодамна негов советник е Ферид Мухиќ, а Зоран Иванов, кој своевремено беше портпарол на Владата на Бранко, сега повторно е во неговиот Кабинет, како советник за односи со јавноста. Во тимот на Црвенковски влезе и Стево Пендаровски, по завршувањето на претседателската функција во Државната изборна комисија, како советник за безбедност.

Според познавачите на Бранко, со проверените луѓе, кои во негово време беа министри, па и премиер, треба уште сега да се подготвува теренот за претседателските избори, бидејќи рејтингот за еден претседател му е очајнички мал. Згора на тоа, ниту на неговата матична партија не ѝ цветаат рози, затоа што СДСМ, од постоењето до денес, во моментот

има најнизок рејтинг, помалку од десет отсто, и засега нема надеж да се опорави, иако на претседателот малку му се крена рејтингот, но сепак тој е далеку од нивото за еден шеф на држава.

Тоа значи дека се прифаќа предизвикот на ВМРО-ДПМНЕ, која во јавноста исфрли неколку имиња кои можат да бидат претседателски кандидати, како Срѓан Керим, Зоран Ставревски, Панѓе Лазаревски. Пробниот балон со Ставревски беше успешен за да се тестира реакцијата на опозицијата. Сепак, Ставревски нема да биде кандидат на ВМРО-ДПМНЕ на претседателските избори. Можното решение ќе се бара меѓу Керим и Лазаревски, а како варијанта постои можноста и Владо Поповски да се вклучи во претседателската трка. На Лазаревски му се даваат шанси бидејќи влече корени уште од основањето на партијата, кој се експонираше на неколку протести, заедно со Симеон Гугуловски, со сегашниот собраниски спикер и со други интелектуалци.

КЕРИМ МОЖЕН ПРОТИВКАНДИДАТ

Како и да е, Срѓан Керим е најсериозниот кандидат. Од една страна, тој ги познава политиката и дипломатијата и има големи врски во светот на политиката. Во Македонија ќе се врати од функ-

ДОМАЌИНЕ, ДОБРИ ГОСТИ ТИ ДОЈДОА!

Во неговиот Кабинет сè почесто можат да се забележат Гунер Исмаил, Сашо Ордановски, Јане Миљовски, Владо Милчин; потоа, бизнисмените Хари Костов, Михајло Михајловски, Благоја Механџиски и други. Треба да се истакне дека од неодамна негов советник е Ферид Мухиќ, а Зоран Иванов, кој своевремено беше портпарол на Владата на Бранко, сега повторно е во неговиот Кабинет, како советник за односи со јавноста. Во тимот на Црвенковски влезе и Стево Пендаровски, по завршувањето на претседателската функција во Државната изборна комисија, како советник за безбедност.

цијата претседател на Генералното собрание на Обединетите нации. Неговото тргнување од министер за надворешни работи во 2001 година, поради наводното пробивање на некои планови од страна на Гркот Рандас, во Брисел, од страна на Муса Џафери, Агрон Буцаку и Хавиер Солана било прославно со чаша шампањско. Од друга страна, пак, тој е дирек-

тор на корпорацијата "ВАЦ" за Југоисточна Европа, во сопственост на поранешниот прв човек на Пактот за стабилност, Германецот Бодо Комбах. Тоа значи дека ќе има огромна медиумска поддршка.

Секоја страна има свои убави и лоши работи, па така и во кариерата на Керим има дамки, кои пред некое време беа обелоденети од поранешниот разузнавач Јанко Бачев. Тој го обвини Керим дека порано соработувал со југословенските разузнавачки служби и дека направил неколку проневери за време на неговото амбасадорување. Изнесувањето на неговото минато во моментот кога се избираше за претседател на Генералното собрание на ОН, беше точно темпирано. Според едни, луѓето на Бранко се обиделе уште сега да му го расипат планот, а според други, тоа е работа на некој кој претендира на претседателската функција од коалицијата на власт.

Ако не успее вариантата со Керим, се претпоставува дека Стојан Андов би можел да биде најсериозниот кандидат за

зираше средба на лидерите од ЈИЕ, по-светена на сè поевидентниот недостаток на електрична енергија.

Дека нешто се работи во оваа работилница се почувствува по интерпелацијата на Владата пред посетата на американскиот претседател Џорџ Буш на регионот, но и по неподготвеноста на неговите пулени тоа да го валоризираат. Постепено го ангажира невладиниот сектор. Како прв реагираше Ордановски од "Транспарентност Македонија". Тој не дочека на Славески да му заврши конференцијата за медиумите за тоа колку пари ќе потроши во кампањата за собирање даноци, а овој веднаш, како партиски орган, свика прес-конференција, и нормално, го нападна министерот за финансии. Навистина, никој не му го оспорува ова право, но очигледно е дека е во некоја служба, како по обичај на нашите невладини активисти.

Од една страна е екипата на Црвенковски, која сè уште ги анализира можните удари од уште едно цепање на СДСМ, додека од другата страна е тимот предводен од бизнисменот Веби Велија, кој има добри врски со моќниците од влашкото лоби во Македонија. Патем, под покровителство на Црвенковски му беше доделена национална концесија за неговата Алсат телевизија. Велија во својот тим го има Фрчкоски, кој воедно му е советник и на Али Ахмети. Околу Велија, кој е медиумски магнат во албанскиот блок, се собрани и неколку новинари и уредници од македонските медиуми. Двете екипи треба да го кренат рејтингот на претседателот, и ако тој биде на задоволително ниво, Црвенковски во 2009 година повторно ќе се кандидира за претседател на Македонија, а ако не, ќе се пристапи на планот "Б" - обединување на левицата, со тоа што тој ќе се врати на чело на СДСМ, а друг кандидат ќе биде исфрлен за оваа позиција. Такво нешто навестува и Ѓорѓи Спасов. Како можно решение се спомнува Тито Петковски.

Испаѓањето на популарниот "Медо" (Ѓорѓан Тозија) од Кабинетот на претседателот се поистоветува со враќањето на Наташа Савова, која не можела да го поднесе Медо. Но, според други, Тозија има задача да биде што поблиску до Радмила Шекеринска и да ја контролира ситуацијата во СДСМ.

Советниците на Црвенковски наметнуваат впечаток кај народните маси дека тој е загрижен политичар за судбината на македонските граѓани и на Македонија, но сè тоа вешто го прави, за да докаже кој е кој во политиката во државата. Неговиот најголем страв е да не го напуштат или да им се скратат рацете на неговите олигарси. Затоа е можно да се очекуваат удари на спротивната страна, токму од неговите блиски бизнис кругови.

Пред сè, овој период ќе биде главен тест за него дали повторно да се кандидира за претседател или да подготвува друга стратегија, бидејќи тој е човек кој не сака да губи.

ВЕЛИЈА СЕ РАЗДОЛЖУВА

Од една страна е екипата на Црвенковски, која сè уште ги анализира можните удари од уште едно цепање на СДСМ, додека од другата страна е тимот предводен од бизнисменот Веби Велија, кој има добри врски со моќниците од влашкото лоби во Македонија. Патем, под покровителство на Црвенковски му беше доделена национална концесија за неговата Алсат телевизија. Велија во својот тим го има Фрчкоски, кој воедно му е советник и на Али Ахмети. Околу Велија, кој е медиумски магнат во албанскиот блок, се собрани и неколку новинари и уредници од македонските медиуми. Двете екипи треба да го кренат рејтингот на претседателот, и ако тој биде на задоволително ниво, Црвенковски во 2009 година повторно ќе се кандидира за претседател на Македонија, а ако не ќе се пристапи на планот "Б" - обединување на левицата, со тоа што тој ќе се врати на чело на СДСМ, а друг кандидат ќе биде исфрлен за оваа позиција. Такво нешто навестува и Ѓорѓи Спасов. Како можно решение се спомнува Тито Петковски.

АНДОВ ЧЕКА РАЗВРСКА

Тоа значи дека се прифаќа предизвикот на ВМРО-ДПМНЕ, која во јавноста исфрли неколку имиња кои можат да бидат претседателски кандидати, како Срѓан Керим, Зоран Ставревски, Панде Лазаревски. Пробниот балон со Ставревски беше успешен за да се тестира реакцијата на опозицијата. Сепак, Ставревски нема да биде кандидат на ВМРО-ДПМНЕ на претседателските избори. Можното решение ќе се бара меѓу Керим и Лазаревски, а како варијанта постои можноста и Владо Поповски да се вклучи во претседателската трка. На Лазаревски му се даваат шанси бидејќи влече корени уште од основањето на партијата, кој се експонираше на неколку протести, заедно со Симеон Гугуловски, со сегашниот собраниски спикер и со други интелектуалци.

ЛИЗИРА ДОВИ

претседател на изборите во 2009 година, иако тој ја негира ваквата можност. Но, тоа е карактеристично за Андов, како искусен политичар, бидејќи тој велеше дека нема да се најде ниту на пратеничките листи, а сепак е во Собранието.

ВЕБИ ВЕЛИЈА СО ЕКИПА ЗА ДРУГАТА СТРАНА

Додека во позициониот блок се прават планови кој ќе му се спротивстави на Црвенковски, тој почна да организира трибини. Нормално, тематиката е со национална содржина, која секогаш е најчувствителна за една нација, насловени како "Дијалози за Македонија", при што се нагласува некоја национал-патриотска загриженост. Нормално, на првата трибина беа вклучени сите негови луѓе, како Мухиќ, Гунер, Милчин, Фрчкоски итн. На некои медиуми веднаш се направија специјални емисии, а работата дојде до таму што мораше да води новинари до Турција за да го прашаат дали тој ќе организира средба на лидерите за да се постигне политичкиот дијалог меѓу позицијата и опозицијата. Според советите на своите стари пријатели, тој почесто патува некаде, најчесто во регион, со исклучок на Германија; органи-